



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

ПРЕДИЗБОРЕН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ

Скопје, 01.11.2016 година

Изборниот законик (Сл.Весник на Р.Македонија, бр.40/2006, 136/2008, 148/2008, 155,2008, 163/2008, 44/11, 51/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 196/15 и 35/16) во член 8-а став 4, уредува обврска за Министерство за финансии да поднесе предизборен финансиски извештај, во кој треба да се даде преглед на сите планирани и реализирани приходи и расходи од Буџетот на РМ по ставки, во периодот од почетокот на фискалната година до денот на поднесување на извештајот (две недели по распишување на изборите).

Согласно Ребаланс на Буџетот на РМ за 2016 година, донесен на 27 септември 2016 година, вкупните приходи се планирани на ниво од 174,291 милијарди денари, а планираното ниво на вкупни расходи е 197,410 милијарди денари.

Во периодот од почетокот на фискалната година до **октомври 2016 година**, вкупните остварени приходи на Буџетот на РМ изнесуваат **140,196 милијарди денари**.

Во рамки на вкупните приходи на Буџетот на Република Македонија, 124,536 милијарди денари се остварени по основ на даночни приходи и социјални придонеси, односно 89% од вкупните приходи. Неданочните приходи се реализирани во износ од 10,353 милијарди денари или на истите отпаѓаат 7% од вкупните приходи. Капиталните приходи се остварени во износ од 2,284 милијарди денари, а останатите приходи (донации и приходи од отплата на заеми) изнесуваат 3,022 милијарди денари или заедно учествуваат со 2% од вкупните приходи.

Во структурата на даночни приходи најголемо учество имаат приходите наплатени од домашните даноци на стоки и услуги кои се остварени во износ од 58,489 милијарди денари. Во рамки на истите, по основ на ДДВ се остварени 39,402 милијарди денари, додека по основ на акциза 19,087 милијарди денари. Придонесите за социјално осигурување, како изворен приход на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување, Агенцијата за вработување на РМ и Фондот за здравствено осигурување, се остварени во износ од 40,934 милијарди денари. Даноците од доход, добивка и капитални добивки изнесуваат 20,171 милијарди денари, данокот од меѓународна трговија и трансакции (царини) е остварен во

износ од 3,941 милијарди денари, додека од останатите даночни приходи (такси на користење и дозволи за вршење на дејности) во овој период од годината се наплатени 1,001 милијарда денари.

Неданочните приходи на Буџетот на РМ заклучно со октомври 2016 година се остварени во износ од 10,353 милијарди денари, во кои приходите од такси и надоместоци се реализирани во износ од 2,626 милијарди денари (во најголем дел такси во високото образование во износ од 2,058 милијарди денари). Во рамки на неданочните приходи остварени се приходи од судски и административни такси во износ од 982 милиони денари и приходи од глоби во износ од 511 милиони денари. По основ на приходи од други владини услуги (приходи од издавање на лични документи, надоместоци за дозволи и лиценци, надоместоци од игри на среќа и друго) остварен е износ од 2,857 милијарди денари, други неданочни приходи остварени се во износ од 3,068 милијарди денари, а приход од имот (камата на депозити и др.) во износ од 310 милиони денари.

Капиталните приходи во анализираниот период се остварени во износ од 2,284 милијарда денари (продажба на капитални средства во износ од 553 милиони денари, продажба на земјиште и нематеријални вложувања во износ од 676 милиони денари и приходи од дивиденди во износ од 1,055 милијарда денари).

Во периодот јануари – октомври 2016 година, вкупните реализирани расходи на Буџетот на РМ се на ниво од 151,117 милијарди денари.

Платите и надоместоците се реализирани во износ од 21,565 милијарди денари, од позицијата за постојана и тековна резерва реализирани се средства во износ од 516 милиони денари за надомест на штети од елементарни непогоди согласно член 11, став 2 од Закон за буџетите.

За набавка на стоки и услуги во анализираниот период се реализирани вкупно 31,319 милијарди денари. Најголемо учество во вкупните стоки и услуги имаат договорните услуги во износ од 23,193 милијарди денари. Во рамки на договорните услуги 19,014 милијарди денари се исплатени за здравствена заштита на населението. Овие средства се реализирани преку Фондот за здравствено

осигурување, кој како купувач на услуги исплатите ги врши за извршени услуги како од јавните здравствени институции, така и од приватни установи кои се дел од здравствената мрежа со кои Фондот има склучено договор. Во рамки на вкупните расходи за стоки и услуги реализирани се и расходи за комунални услуги во износ од 2,593 милијарди денари, расходи за материјали и ситен инвентар во износ од 2,386 милијарди денари, за поправки и тековно одржување во износ од 1,027 милијарда и денари, за други тековни расходи (провизии, членарини и сл.) во износ од 1,448 милијарда денари, а за патни и дневни расходи 623 милиони денари. Согласно Законот за финансирање на единиците на локална самоуправа од Буџетот на Република Македонија преку категоријата тековни трансфери до единиците на локалната самоуправа се реализираат блок и наменски дотации и дотацијата од ДДВ на месечна основа. Во овој период реализирани се 13,913 милијарди денари, и тоа по основ на дотациите од ДДВ реализирани се 1,588 милиони денари, а за блок и наменски дотации реализирани се 12,325 милијарди денари.

Согласно амортизационите планови во овој период од годината доспеани и исплатени се 5,268 милијарда денари за каматни плаќања по основ на користени кредити и издадени државни хартии од вредност. Во овој дел каматните плаќања кон нерезидентните кредитори се извршени во износ од 3,097 милијарди денари, а за каматните плаќања кон резидентните кредитори исплатени се 2,171 милијарди денари.

Субвенциите и трансферите се реализирани во вкупен износ од 11,217 милијарди денари. Во оваа категорија најголемо учество имаат субвенциите во земјоделството исплатени од Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој во износ од 5,516 милијарди денари, согласно донесената Програма и завршените контроли на терен. Истовремено преку Министерството за труд и социјална политика навремено се вршеа исплати за субвенциите за бањско лекување, заштитни организации и енергетска сиромаштија за кои се реализирани 508 милиони денари. Министерството за образование и наука реализираше расходи за ученички и студентски домови, стипендии и школарини во земјата и странство во износ од 1,070 милијарда денари.

Социјалните бенефиции од почетокот на годината до октомври 2016, се исплатени во износ од 54,838 милијарди денари. Во овие рамки најзначајни средства се реализирани преку Фондот за пензиско и инвалидско осигурување и тоа 45,304 милијарди денари се наменети за исплата на десет месечни пензии за 302.683 пензионери, а за транзициски трошоци до приватните пензиски фондови реализирани се 5,278 милијарди денари. Трошоците за социјална помош реализирани се во износ од 6,097 милијарди денари. За остварување на правото за паричен надоместок во случај на невработеност преку Агенцијата за вработување на РМ реализирани се 1,133 милијарди денари, а за трошоци за боледување и породилно отсуство преку Фондот за здравствено осигурување реализирани се 2,304 милијарди денари.

Капиталните расходи на Буџетот на РМ заклучно со октомври реализирани се во износ од 12,481 милијарди денари. Најголемо учество во категоријата капитални расходи имаат расходите за други градежни објекти кои се реализирани во износ од 6,432 милијарди денари. Од овој износ 1,700 милијарда денари се исплатени за извршени работи на Коридорот 10, 964 милиони денари за гасификација, 247 милиони денари за изградба на училишни сали, а останатите се однесуваат за расходи за изградба и реконструкција на школи, здравствени установи, спортски објекти, водоводи и канализации и др. Во ставката 489 капитални субвенции за претпријатија и невладини организации реализирани се капиталните субвенции на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој во износ од 1,069 милијарда денари согласно Програмата за рурален развој, како и 462 милиони денари за инвестиции за железничка инфраструктура – Коридор 8. За купување на опрема и машини исплатени се 1.923 милиони денари, од кои најголем дел се 383 милиони денари за медицинска опрема и 132 милиони денари за опрема на лаборатории во образованието, додека за капитални дотации до ЕЛС исплатени се 387 милиони денари.

Реализацијата на приходите и расходите на Буџетот на РМ е согласно планираната динамика и истата непречено се одвива согласно ликвидноста на Буџетот.

Табела за приходи и расходи на Буџет на РМ за периодот 01.01-31.10.2016 година

опис		Буџет на РМ	реализација
<b>Вкупно приходи на Буџет на РМ</b>		<b>174,290,956,000</b>	<b>140,196,022,957</b>
<b>71</b>	<b>ДАНОЧНИ ПРИХОДИ</b>	<b>149,597,050,000</b>	<b>124,536,485,603</b>
	711 Данок од доход, од добивка и од капитални добивки	24,061,000,000	20,171,314,554
	712 Придонеси за социјално осигурување	50,144,600,000	40,934,287,316
	714 Домашни даноци на стоки и услуги	68,394,650,000	58,489,385,541
	715 Данок од меѓународна трговија и трансакции (царини и давачки)	4,918,000,000	3,940,937,013
	716 Еднократни посебни такси	0	11,405,755
	717 Даноци на специфични услуги	0	10,681,886
	718 Такси на користење или дозволи за вршење на дејност	2,078,800,000	978,473,538
<b>72</b>	<b>НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ</b>	<b>16,575,669,000</b>	<b>10,352,842,810</b>
	721 Претприемачки приход и приход од имот	912,105,000	310,146,286
	722 Судски, административни такси и глоби	2,360,061,000	1,492,839,142
	723 Такси и надоместоци	4,046,838,000	2,625,581,154
	724 Други владини услуги	4,268,400,000	2,856,557,153
	725 Други неданочни приходи	4,988,265,000	3,067,719,075
<b>73</b>	<b>КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ</b>	<b>2,329,463,000</b>	<b>2,284,488,048</b>
	731 Продажба на капитални средства	700,000,000	553,486,758
	733 Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	1,028,458,000	675,732,034
	734 Приходи од дивиденди	601,005,000	1,055,269,256
<b>74</b>	<b>ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ</b>	<b>5,368,774,000</b>	<b>2,764,818,033</b>
	741 Трансфери од други нивоа на власт	6,200,000	209,019,495
	742 Донации од странство	5,340,430,000	2,550,519,784
	743 Капитални донации	14,394,000	0
	744 Тековни донации	7,750,000	5,278,754
<b>78</b>	<b>ПРИХОДИ ОД ОТПЛАТА НА ЗАЕМИ</b>	<b>420,000,000</b>	<b>257,388,463</b>
	781 Приходи од наплатени дадени заеми	420,000,000	257,388,463

<b>Вкупно расходи на Буџет на РМ</b>		<b>197,410,240,000</b>	<b>151,116,776,871</b>
<b>40</b>	<b>Плати и надоместоци</b>	<b>26,519,683,000</b>	<b>21,565,270,967</b>
	401 Основни плати	18,926,800,000	15,419,607,923
	402 Придонеси за социјално осигурување	7,508,729,000	6,103,963,297
	404 Надоместоци	84,154,000	41,699,747
<b>41</b>	<b>Резерви и недефинирани расходи</b>	<b>2,290,000,000</b>	<b>516,261,928</b>
	412 Постојана резерва	2,240,000,000	500,936,221
	413 Тековни резерви	50,000,000	15,325,707
<b>42</b>	<b>Стоки и услуги</b>	<b>42,142,772,000</b>	<b>31,318,873,924</b>
	420 Патни и дневни расходи	989,240,000	623,189,933
	421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	3,933,981,000	2,592,998,199
	423 Материјали и ситен инвентар	3,585,707,000	2,386,080,146
	424 Поправки и тековно одржување	1,798,442,000	1,026,741,833
	425 Договорни услуги	29,583,278,000	23,193,307,672
	426 Други тековни расходи	2,123,047,000	1,448,337,855
	427 Привремени вработувања	129,077,000	48,218,286
<b>44</b>	<b>Тековни трансфери до единиците на локалната самоуправа</b>	<b>16,668,239,000</b>	<b>13,913,159,466</b>
	441 Дотации од ДДВ	1,876,000,000	1,588,533,330
	442 Наменски дотации	308,916,000	259,805,621
	443 Блок дотации	14,483,323,000	12,064,820,515
<b>45</b>	<b>Каматни плаќања</b>	<b>6,894,047,000</b>	<b>5,268,186,873</b>
	451 Каматни плаќања кон нерезиденти кредитори	4,339,555,000	3,097,125,867
	452 Каматни плаќања кон домашни кредитори	2,553,992,000	2,171,061,006
	453 Каматни плаќања кон други нивоа на власт	500,000	0
<b>46</b>	<b>Субвенции и трансфери</b>	<b>13,929,758,000</b>	<b>11,216,692,172</b>
	461 Субвенции за јавни претпријатија	477,300,000	405,919,233
	462 Субвенции за приватни претпријатија	130,000,000	14,507,800
	463 Трансфери до невладини организации	287,274,000	230,379,172
	464 Разни трансфери	12,498,781,000	10,000,963,312
	465 Исплата по извршни исправи	536,403,000	564,922,655
<b>47</b>	<b>Социјални бенефиции</b>	<b>66,635,752,000</b>	<b>54,837,822,406</b>
	471 Социјални надоместоци	7,539,912,000	6,096,871,217
	472 Плаќања на бенефиции од Фондот за ПИОМ	54,667,000,000	45,303,931,408
	473 Плаќања на надоместоци од Агенцијата за вработување	1,678,840,000	1,133,392,605
	474 Плаќања на надоместоци од Фондот за здравствено осигурување	2,750,000,000	2,303,627,176
<b>48</b>	<b>Капитални расходи</b>	<b>22,329,989,000</b>	<b>12,480,509,135</b>
	480 Купување на опрема и машини	3,331,471,000	1,923,228,462
	481 Градежни објекти	1,343,398,000	797,840,207
	482 Други градежни објекти	11,452,480,000	6,431,649,030
	483 Купување на мебел	155,143,000	21,263,312
	484 Стратешки стоки и други резерви	1,001,800,000	384,474,441
	485 Вложувања и нефинансиски средства	1,255,300,000	739,611,452
	486 Купување на возила	247,321,000	134,125,580
	488 Капитални дотации до ЕЛС	730,648,000	386,758,405
	489 Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации	2,812,428,000	1,661,558,246

\*Согласно Службен весник број 179 од 27.09.2016 година

\* Предизборен финансиски извештај за остварени приходи и извршени расходи на Буџет на РМ се однесува на периодот 01.01-31.10.2016 година.